



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ

Четврток, 23 јули 1953

Број 23

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.

Чековна сметка број 801-Т-166.

86

На основа член 4 став 1 и 2 од Зако-
нонот за селско-стопанскиот земјишен фонд
на општонародниот имот и за доделување
земја на селско-стопанските организации,
Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА МАКСИМУМОТ НА ОБРАБОТИВА ЗЕМЈА ШТО СЕ ОСТАВА НА ФАМИЛНИ ЗАДРУГИ И ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОМАКИНСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

На сопственици на обработиво селско-
стопанско земјиште преку 10 хектари, на-
ведени во точка 2 и 3 од член 4 од Зако-
нот за селско-стопанскиот земјишен фонд
на општонародниот имот и за доделување
земја на селско-стопанските организации, се
остава повеќе обработиво селско-стопанско
земјиште од максимумот, предвиден во член
3 од истиот закон, во обем и под условија
определени во оваа уредба.

Член 2

На фамилените задруги со 4 и преку 4
потесни фамилии им се остава сето обра-
ботиво селско-стопанско земјиште, но најпо-
веќе 25 хектари.

Член 3

Во краиштата, каде што земјиштето е
претежно од слаб квалитет и каде што о-
работката се врши екстензивно, на земјо-
делските домаќинства им се остава во соп-
ственост сето обработиво селско-стопанско
земјиште, но најповеќе 15 хектари и тоа:

а) на домаќинствата, чие обработиво
селско-стопанско земјиште се наоѓа на по-
драчјето на околиците: Дебарска, Кичевска,
Кривопаланечка и Малешевска;

б) на домаќинствата чие обработиво
селско-стопанско земјиште се наоѓа на по-
драчјето на долунаведените општини и села,
и тоа:

1. Во Битолска околина

Општини: Доленска, Кажанска, Маков-
ска, Смилевска и Старовинска — сето
подрачје.

— Општина Бачка: село Велесело, Гни-
леж, Добровени, Полог, Скочивир и Совик;

— Општина Будаковска: село Арматуш,
Усници, Путунус и Црничани;

— Општина Буковска: село Буково,
Злокуќани и Орехово;

— Општина Велушинска: село Кишава
и Острец;

— Општина Демирхисарска: село Бара-
ково, Белче, Вардино, Единаковци, Журче,
Лесково, Ракотница, Растоица, Слечче,
Стругово и Сувидол;

— Општина Диховска: село Братин-Дол,
Лавци, Магарево, Ниже Поле и Снегово;

— Општина Жванска: село Вирово, Мре-
нога, Радово, Слоешница, Суво Грло и Це-
рова;

— Општина Ивањевска: село Древеник;

— Општина Кукуречанска: село Рап-
тани и Старо Змирово;

— Општина Лопатичка: село Габалов-
ци, Лисолај, Метимир, Облаково, Свињи-
ште, Секирани, Стрежево и Црновец, и

— Општина Новачка: село Балдовени,
Врањевци, Грумази, Маглевци, Ново Село,
Орехово, Паралово и Тепавци.

2. Во Гевгелиска околина

— Општина Башибозечка: сето по-
драчје;

— Општина Валандовска: село Грчи-
ште;

— Општина Гевгелиска: село Хума;

— Општина Деделска: село Казан-
дол;

— Општина Дојранска: село Севендекли;

— Општина Миравска: село Петрово;

— Општина Негорска: село Конанци и
Серменан, и

— Општина Удовска: село Градец и
Плавущ.

3. Во Гостиварска околина

— Општини: Никифоровска, Србиновска,
Трничка — сето подрачје.

— Општина Бањичка: село Горна и
Долна Гоновица, Митрои Крсти, Симница,
Сретково и Сушица;

— Општина Врапчишка: село Пожа-
ране;

— Општина Вруточка: село Дуф, Ново
Село и Печково;

- Општина Дебрешка: село Врановци, Горно и Долно Јеловце, Ново Село;
- Општина Сенокоска: село Горњане, Гурѓевиште, Калиште, и Ломница;
- Општина Чајленска: село Корито.

4. Во Кочанска околија

- Општина Злетовска и Пробиштипска — сето подрачје.
- Општина Чешинска: село Врбица и Лепепелци.

5. Кумановска околија

- Општини: Арбанашка, Бајловска, Думановска и Кратовска — сето подрачје.
- Општина Жегљанска: село Драгоманци, Коинце и Пузаљка;
- Општина Матеечка: село Вранковце и Стрима;
- Општина Облавечка: село Дренок;
- Општина Орешачка: село Живиње;
- Општина Павлешенска: село Стројманци;
- Општина Слупчанска: село Алашевци, Извор и Рунице;
- Општина Страцинска: село Крилатица, Куклица, Пендак, Страцин и Талишманци;
- Општина Табановска: село Стража;
- Општина Шопскорударска: село Кетеново, Топаловик и Шопско Рудари;

6. Во Овчеполска околија

- Општина Горобинска: село Крушица;
- Општина Драгоевска: село Прљуш, Селце и Мрешка;
- Општина Ерџелиска: село Аџибегово и Богословец;
- Општина Крупишка: село Горно Трагерци;
- Општина Лакавичка: село Брест, Гарван, Гарочино, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Пиперово, Пухче, Шопур, Суво Грло, Степанци, Танатарци и Чифлик;
- Општина Немањичка: село Горно и Долно Барбареве;
- Општина Радањска: село Вртешка, Голем Габар, Јунузлија, Малапетровци, Кошево, Кучица, Никоман, Оџалија, Почивало и Шашаварлија;
- Општина Тричешминска: село Доброшане и Тестемелци.

7. Во Охридска околија

- Општини: Вевчанска, Дримколска, Караорманска, Љабунишка, и Сливовска — сето подрачје;
- Општина Белчишка: село Брежане и Црвена Вода;
- Општина Велештињска: село Горно Татеша, Долно Татеша, Ташморуниште и Тоска;
- Општина Галичичка: село Велестово, Елшани, Коњско, Пештани, Рамно, Сребатно, Трпејце и Шипокно;
- Општина Издеглавска: село Слатино и Сошани;

- Општина Коселска: село Завој, Куратица, Плаке, Речица, Свињиште и Сирула;

- Општина Радолишка: село Вишњи, Мало Влаи, Радожда Франгово и Шум;
- Општина Требеничка: село Горенци.

8. Во Преспанска околија

- Општина Јанковечка: село Кривени, Крушје и Лева Река;
- Општина Љубојнска: село Арвати, Брајчино, Сливници и Штрбово;
- Општина Царевдворска: село Лескоец.

9. Во Прилепска околија

- Градска општина Крушево — сето подрачје.
- Општина Гостираженска: село Гостиражене и Стровија;
- Општина Дебрешка: село Крапа;
- Општина Дуњска: село Витолиште, Дубјачани, Плетвар и Тројаци;
- Општина Канатларска: село Бонче и Лопатица;
- Општина Лаговска: село Прилепец, Чумово и Штавица;
- Општина Норовска: село Велушино, Норово и Селце.

10. Во Скопска околија

- Општини: Јаболчишка, Количанска, Цветовска — сето подрачје;
- Општина Буковичка: сите села, освен станицата Зелениково, Пакошево, Орешани и Таор;
- Општина Раштанска: сите села, освен село Долно Свилари и Рашче;
- Општина Бразданска: село Блаце и Горњани;
- Општина Вучидолска: село Грачани, Кучково и Никиштани;
- Општина Драчевска: село Вртекица, Равни Габер;
- Општина Кучевишка: село Танушевци;
- Општина Љубанска: село Брест и Бродец;
- Општина Ракотинска: село Говрлево, Света Петка и Чифлик;
- Општина Сарајска: село Грчеци Матка;
- Општина Сингеличка: село Мојанци и Орланци;
- Општина Средњеконјарска: село Дивље и Сушица.

11. Во Струмичка околија

- Општина Василевска: село Дукатино;
- Општина Вељушка: село Варварица и Седларци;
- Општина Добрешанска: село Висока Маала и Кушкулија;
- Општина Ињевска: село Горна и Долна Враштица, Дедино и Погулево;

— Општина Калаузлиска: село Али-лоба, Калаузлија, Каралоба, Чешме Мале и Шаинташ;

— Општина Конченска: село Конче и Ракитец;

— Општина Костуринска: село Костурино;

— Општина Новоселска: село Бадице, Барбарово, Бојково и Стиник;

— Општина Подарешка: село Дурутли, Коселија и Смиланци;

— Општина Радовишка: село Аликоц, Супурге, Шипковица и Худаверли.

12. Во Тетовска околија

— Општина: Групчинска и Шипковичка — сето подрачје;

— Општина Горноседларска: село Раковец и Селцекеч;

— Општина Долнопалчишка: село Јеловјане, Ново Село и Урвич;

— Општина Вратничка: село Старо Село, Јажинце, Првце и Рогачево;

— Општина Милетинска: село Блаце;

— Општина Непроштенска: село Гермо.

13. Во Тиквешка околија

— Општини: Кржевска и Мрежичка — сето подрачје;

— Општина Бегнишка: сите села освен Ресава;

— Општина Демиркаписка: сите села освен Бистренци, Демир Капија, Корешница и Чифлик;

— Општина Дреновска: сите села освен Возарци, Дебраште, Дреново, Мрзен Ораовец и Шивец, и

— Општина Долнодисенска: село Прждево.

14. Во Титоввелешка околија

— Општини: Богомилска, Горноврановска и Долнојаболчишка — сето подрачје;

— Општина Иранковска: село Крушје;

— Општина Рацтанска: село Сли;

— Општина Чашка: село Крива Круша и Мелница.

Член 4

Домаќинствата, кои имаат обработливо селско-стопанско земјиште и во брдските места и во полето, ќе се третираат како домаќинства со обработливо селско-стопанско земјиште од слаб квалитет или со обработливо селско-стопанско земјиште од добар квалитет во зависност од тоа кое од ова земјиште по поврвнина е поголемо во однос на вкупната поврвнина во посев што ја има домаќинството.

Член 5

Вишокот на обработивата поврвнина преку максимумот одреден со член 2 и 3 од оваа Уредба влегува во селско-стопанскиот земјишен фонд и постанува општонароден имот, во смисла на член од горенаведениот закон.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 75

4 јули 1953 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р.

87✓

На основа член 75 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија во врска со член 2 од Уредбата за укинување на Решението од Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19.XII.1944 година за издавање временна парична помош на неосигураните фамилии на борците од НОВ и ПОЈ, инвалидите од Народноослободителната војна и нивните фамилии, како и на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ ОД ФАШИСТИЧКИОТ ТЕРОР И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ

Член 1

Жртвите на фашистичкиот терор и фамилиите на жртвите на фашистичкиот терор имаат право на државна помош во износите и под условите од оваа уредба.

Член 2

Лични жртви на фашистичкиот терор се лицата што без да вршеле воена должност во текот на Народноослободителната борба:

а) биле убиени непосредно од окупаторот или неговите помагачи, или го изгубиле животот или нестанале во затвор, интернација, на принудна работа или слично;

б) умреле од последиците на рани, повреди или болести добиени од окупаторот или неговите помагачи или во затвор интернација, конфинација, на принудна работа или слично.

Лични жртви на фашистичкиот терор се и лицата чија способност за работа е намалена:

а) поради непосредно физичко насилство од страна на окупаторот или неговите помагачи (мачење, претепување, гладување и слично);

б) поради затвор, интернација, принудна работа и слично;

в) поради активно учество во Народноослободителната борба извон редовите на Народноослободителната војска, партизанските одреди и Југословенската армија.

Лични жртви на фашистичкиот терор се и лицата што го изгубиле животот или се за работа потполно и трајно онеспособени во масовите напади од страна на окупаторот или неговите помогачи против поедините села и населби поради учеството на жителите во Народноослободителната борба.

Член 3

Право на помош по прописите на оваа уредба имаат и жртвите од војната и нивните фамилии.

Жртви од војната се лица кои без да вршат воени должности во текот на Народноослободителната војна без своја вина го изгубиле животот или станале неспособни за секаква работа при воените операции на земјата или во воздухот, како и лицата кои по свршетокот на војната, без своја вина загинале или станале потполно и трајно неспособни за секоја работа поради дејство на оружје или експлозивни што биле изоставени без да бидат преземени нужните мерки за осигурање од нивното дејство или од експлозија.

Член 4

Членови на фамилијата во смисла на оваа уредба се:

- брачниот другар на жртвата,
- децата родени во бракот или извон бракот, пасторчињата и децата на издржување, браќата и сестрите на жртвата,
- родителите, дедото и бабата на жртвата.

Член 5

Жртвите од фашистичкиот терор и жртвите од војната и нивните фамилии право на помош имаат под услов:

- да се потполно и трајно неспособни за привредување;
- да немаат неопходни средства за издржување; и
- да немаат во својата фамилија ниеден член способен за привредување што по законот е должен да ги издржава и е во материјална состојба да ги издржава.

Членовите на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор и војната право на помош имаат и под услов жртвата до својата смрт да им била хранител и тие со неа живееле во заедничко домаќинство.

Член 6

Жената на жртвата на фашистичкиот терор или на жртва од војната право на помош има ако не се премажила и има едно дете или повеќе деца под 14 годишна возраст и ако во домаќинството нема друго лице кое по законот е должно за децата да се грижи.

Ако помош по оваа уредба прима брачниот другар односно децата на жртвата од фашистичкиот терор право на помош немаат другите членови на фамилијата. Ако помош примаат родителите односно браќата

и сестрите право на помош немаат дедото и бабата.

Член 7

Децата и браќата и сестрите на жртвите од фашистичкиот терор како и децата и браќата и сестрите на жртвите од војната имаат право на помош до навршената 14 годишна возраст. Ако децата се на редовно школување во средно училиште право на помош имаат до свршувањето училиштето но најмалку до навршување на 20 годишна возраст, а како редовни студенти на универзитетот или висока школа најмногу до навршување на 25 годишна возраст.

Децата на жртвите на фашистичкиот терор и децата на жртвите од војната имаат право на помош без обзир на возраста ако горади болест или друго станале потполно и трајно неспособни за привредување пред навршувањето на 14 односно 20 односно 25 годишна возраст.

Член 8

Под потполна неспособност за работа се разбира губитокот на способноста за работа преку 75%.

Под трајна неспособност за работа се разбира губитокот на способноста за работа за секога или на неодредено време најмалку изнад една година.

Неспособноста за работа ја утврдува лекарска комисија по прописите за работата на инвалидско-пензиските лекарски комисији.

Член 9

Помошта по оваа уредба е парична и се состои од основна помош, од додатокот поради неспособност за привредување на членови на фамилиите и од додатоци на децата на жртвата на фашистичкиот терор односно жртвата на војната.

Висината на основната помош изнесува:

- а) за не земјоделските фамилии од 1.500 до 3.500 динари месечно;
- б) за земјоделските фамилии од 1.200 до 2.500 динари месечно.

Под земјоделските фамилии во смисла на оваа уредба се сметаат фамилиите што имаат земјоделски имот и од него имаат приходи, без оглед дали тој имот сами го обработуваат, или го даваат под закуп, исполица и т. н. и без оглед дали живеат на тој имот.

Износот на основната помош во предвидените граници се одмерува, имајќи ги предвид бројот, возраста, здравствената и имотна положба на членовите на фамилијата, месните прилики и другите околности под кои жртвата на фашистичкиот терор односно жртвата од војната односно фамилиите живеат.

Основната помош на фамилиите се одредува во еден вкупен износ за сите членови на фамилијата што имаат право на помош.

Додатокот на деца се дава во висината и под условите предвидени во Уредбата за додатоци на деца, освен условите за работниот стаж.

Додатокот поради неспособноста за приведување на членовите на фамилиите се дава во износ од 500 динари месечно на секој член на фамилијата кој е означен во решението за доделување на постојана помош освен за корисникот на основната помош. Овој додаток не им припаѓа на децата на жртвата на фашистичкиот терор, односно жртвата на војната, кои имаат право на зголемување на постојаната помош во висината на додатокот на деца по претходниот став.

Член 10

Средствата за помошта по прописите на оваа уредба ги обезбедува републичкиот орган на управата надлежен за социјална заштита.

Член 11

Доделената помош тече од првиот нареден месец по донесената пријава за помош односно по настанатата промена што повлекува измена на решението за доделување на помош.

Член 12

Помош дадена по оваа уредба се укинува кога настанат промени во условите за доделување на помош предвидени со оваа уредба.

Член 13

Решение по барање помош донесува во прва степен Советот за народно здравје и социјални грижи на народниот одбор на околицата, градот, односно градската општина со посебни права на чие подрачје живее лицето што бара помош. Решението мора да се донесе во рок од 15 дена од примањето на пријавата со доказите.

Против решението по барање може да се изјави жалба до републичкиот орган на управата надлежен за социјална заштита во рок од 15 дена по приемот на решението. Жалбата се поднесува преку органот што го донел првостепеното решение.

Решенијата на првостепениот и второстепениот орган со кои што е уважено барањето за помош се доставуваат на Јавниот правобранител на НРМ.

Член 14

Советот за народно здравје и социјални грижи на народниот одбор на околицата, градот, односно градската општина ќе води уредна евиденција за сите корисници на помошта со цел да се следат чие настанување повлекува укинување или намалување на помошта.

Член 15

Досегашните корисници на помошта доколку ги исполнуваат условите по оваа уредба ќе се преведат по прописите од оваа уредба. За корисниците што не ги исполнуваат условите од оваа уредба надлежниот орган ќе донесе решение за укинување на помошта.

Преведувањето на новата помош ќе се изврши до крајот на 1953 година.

Член 16

Доколку дејанието не е кривично дело со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок, кој не ги пријави промените поради чие настанување престанува правото на помош по оваа уредба или се намалува висината на помошта.

Член 17

Советот за народно здравје и социјална заштита ќе издава упатства за спроведување на оваа уредба.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 74

4 јули 1953 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет

Лазар Колишевски, с. р.

88 ✓

На основа член 75 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија во врска со член 2 став 2 од Уредбата за укинување на Решението од Националниот комитет за ослободување на Југославија за издавање временна парична помош на неосигураните фамилии на борците од НОВ и ПОЈ, инвалидите од Народноослободителната војна и нивните фамилии, како и на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор од 19 декември 1944 година, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА

Член 1

Народните одбори во рамките на оваа уредба можат да им доделуваат помош на материјално-необезбедени лица на кои им е неопходна општествена поткрепа.

Член 2

Помоштите можат да бидат постојани и еднократни.

Постојана помош

Член 3

Помош може да се даде на:

1) лица што немаат хранител та поради болест или старост се неспособни за стопанисување;

2) малолетни деца без родители што со одлука од надлежниот орган на старателството се сместени на збринување при поедини фамилии и малолетни деца без родители или блиски сродници што согласно Основниот закон за старателството се должни и имаат можности да ги издржуваат.

Член 4

Лицата од член 3 на оваа уредба постојана помош можат да добиваат ако ги исполнуваат следните услови:

1) да се потполно неспособни за стопанисување;

2) да немаат средства неопходни за издржување;

3) во својата фамилија да немаат ниеден член способен за стопанисување нити близок сродник што е по Основниот закон за односите на родителите и децата должен и има можности да се грижи за нивното издржување.

Член 5

Во смисла на оваа уредба потполно и трајно неспособни за стопанисување се лицата чија способност за работа е смалена преку 75%.

Неспособноста за стопанисување се утврдува со одлука на лекарска комисија.

Член 6

Под „неопходни средства за издржување“ во смисла на оваа уредба се разбираат постојаните приходи што ги имаат сите членови на фамилијата што живеат во заедничко домаќинство ако тие приходи не го надминуваат износот од помоштите што можат согласно одредбите на оваа уредба да се дадат за секој член од фамилијата.

Ако вкупниот износ на постојаните приходи на членовите на фамилијата е помал од вкупниот износ на помоштите што по одредбите на оваа уредба можат да се дадат на членовите на фамилијата, ќе се исплатува разликата до полниот износ.

Член 7

Под „фамилија“ во смисла на оваа уредба се разбираат брачниот другар, децата (брачни, вонбрачни, усвоени, пасторчиња), внуцињата, родителите, браќата и сестрите, дедото и бабата.

Член 8

Ако постојана помош прима брачниот другар, децата, односно внуцињата не може да се даде на родителите, браќата и сестрите, дедото и бабата.

Член 9

Материјалната помош на материјално необезбедените лица што живеат во град може да се даде до 3.000 динари месечно, а висината на постојаната помош на материјално необезбедените лица што живеат в село до 2.000 динари месечно на член. Вкупниот износ на помошта на фамилиите што живеат в град не може да изнесува преку 7.000 динари месечно, а за фамилиите што живеат в село преку 5.000 динари месечно.

Член 10

Добивањето на постојана помош по оваа уредба се прекратува ако престанат да постојат условите за доделување помош од член 4 на оваа уредба.

Ползувателите на постојаната помош од оваа уредба се должни на надлежниот народен одбор веднага да му ги пријават промените чие настапување повлекува престанок на правото на постојана помош.

Еднократна помош

Член 11

Еднократна помош може да се додели на материјално необезбедени лица и фамилии во случај на тешка болест, смрт, поплава и други елементарни или особено тешки случаи.

Член 12

Еднократна помош се доделува според можностите и потребите и може да изнесува од 500 до 5.000 динари. Само во особено тешки и оправдани случаи еднократната помош може да се додели во износ од преку 5.000 динари.

Еднократната помош во особено тешки и оправдани случаи може да се даде и во натура.

Заеднички одредби

Член 13

Средствата за давање помош по прописите на оваа уредба ги обезбедуваат народните одбори од своите буџети.

Член 14

Решение за доделување постојана помош донесува народниот одбор на околицата, градот, односно градската општина на чие подрачје живее лицето.

Решенијата за доделување на помошта се конечни и не подлежат на жалба.

Член 15

Народните одбори се должни да водат уредна евиденција на сите ползуватели на помоштите и на промените од кои зависи натамошното исплатување на помоштите.

Преодни и завршни одредби**Член 16**

Сите решенија со кои на материјално необезбедени лица им е доделена постојана помош ќе се ревидираат и сообразат со одредбите на оваа уредба.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Број 73

4 јули 1953 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р.

89 ✓

На основа член 19 став 3 од Законот за уредување на народните судови, Извршниот совет ја донесува следната

УРЕДБА ЗА ДНЕВНИЦИТЕ И НАКНАДИТЕ НА СУДИИТЕ — ПОРОТНИЦИ

Член 1

За време вршењето на судската должност на сите судии — поротници им припаѓа право на дневница.

На судиите — поротници, кои се службеници и работници право на дневница им припаѓа само доколку со работата во судот ја губат својата дневна заработувачка или дневна плата.

На судиите — поротници им припаѓа право на накнада на трошковите за патувања, за прехрана и ноќевање, направени по повод вршењето на судиската должност.

Член 2

На судиите — поротници, што се како работници и службеници запослени во стопанските претпријатија, стопанските здруженија, задругите, задружните и општествени организации и кај приватните работодавачи им се одредува дневница во висина на пресметаната чиста дневна заработувачка односно дневна плата, што ја губат поради вршењето на судската должност.

Износот на чистата дневна заработувачка, односно дневната плата за работниците и службениците, судот го утврдува на основа потврда што ја издава претпријатието или општествената организација, односно приватниот работодавач, во кои е на работа судијага — поротник.

За другите судии — поротници се определува дневница по слободна оценка на судот во паушален износ од 200 до 500 динари.

Член 3

Освен дневница, на судиите — поротници што не живеат во местото во кое е седиштето на судот, им припаѓа дневница и за времето потребно за доаѓање во судот и враќање во местото на нивното живеење.

Член 4

Накнада на трошковите ќе се исплатува на сите судии — поротници:

а) износот по фактички направените патни трошкови, кои биле потребни да се стигне од местото на живеење до местото на судот и назад;

б) 200—500 динари дневно за стан и храна, ако местото на живеење им е подалеку од пет километра од границите на регионот на седиштето на судот, односно од местото на заседавањето на судот.

Член 5

Наводот на член 4, точка а) од оваа уредба писмено го потврдува самиот судија — поротник, гарантирајќи за неговата точност.

За патувањето мораат да се користат постоечките редовни превозни средства, доколку такви има.

Трошкови за превозот се признаваат во висината на стварните издатоци за патување со втора или трета класа на брзи, односно патнички воз, со брод, автобус или друго јавно превозно средство.

Член 6

Оправданоста на трошковите од член 4, како и бројот на деновите за кои на судиите — поротници им припаѓа дневница по оваа уредба ги утврдува претседателот на соодветниот суд.

Исплатата ја врши режисерот на судот, на основа писмено решение од претседателот на судот.

Член 7

Се овластува Државниот секретар за правосудна управа во согласност со Државниот секретар за работите на буџетот и државната администрација да издава поблиски прописи за извршување на оваа уредба.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи уредбата за исплатување дневниците и накнадување на трошковите на судиите — поротници. („Службен весник на НРМ“, бр. 25/47).

Број 72

4 јули 1953 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р.

90

На основа член 19 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО

Член 1

Се оснива Завод за овоштарство со седиште во Скопје.

Член 2

Задачите на Заводот се:

а) да проучува агротехнички и економски мерки во врска со унапредувањето на овоштарството и да се грижи за нивното применување;

б) да ги испитува и установува квалитетните својства на овошните сорти;

в) да се грижи за реонирање на овоштарството во НР Македонија;

г) да укажува стручна помош и да врши стручен надзор на овоштарските расадници во НР Македонија;

д) да проучува и одредува сорти и подлоги за одделни реони во НР Македонија, погодни за плантажни и индустриски насади;

е) да работи на искористувањето на ерозионите терени за нивното преобразување во овошни насади;

ж) да ги проучува и утврдува нормативите за потребните количини вода за одделните овошни видови по реони;

з) да ги проучува и утврдува најдобрите начини за чување и ползување на овоштите;

и) да ги проучува болестите и штеточините на овошките и предлага мерки за нивното сузбивање;

ј) да ги следи постиженијата во овоштарството во светот и да се грижи за нивното приложување кај нас.

Во својата работа Заводот ќе развива научна соработка и разменување на искуство со слични заводи и научни установи во ФНР Југославија и странство.

Член 3

Со работата на Заводот непосредно раководи директорот, кого го назначува Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Член 4

Заводот има стручен совет со задача да дава стручни мненија и предлози по работите од надлежноста на Заводот. Стручниот совет го свикува и со неговата работа раководи директорот на Заводот.

Членовите на Стручниот совет ги именува Извршниот совет на Народното собрание на НР Македонија.

Член 5

Заводот има посебна претсметка на приходи и расходи.

Директорот е наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите.

Член 6

Поблиски прописи за организацијата и работата на Заводот ќе донесе Извршниот совет на Народното собрание на НР Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 76
4 јули 1953 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р.

СОДРЖИНА

	Стр.
86. Уредба за максимумот на обработива земја што се остава на фамилијни задруги и земјоделски домакинства на подрачјето на Народна Република Македонија	189
87. Уредба за давање парична помош на жртвите од фашистичкиот терор и нивните фамилии	191
88. Уредба за давање помош на материјално необезбедени лица	193
89. Уредба за дневниците и накнадите на судиите — поротници	195
90. Уредба за оснивање на Заводот за овоштарство	196